

Превоз на овци-долго патување



Одмор, пауза за вода и храна

План и подготовка на патувањето

1. Овозможете одмор и за животните и возачот истовремено, да се намали **вкупното време на превоз**
2. Овците имаат потреба од **подолг период за одмор** кога се превезуваат на долго патување, особено за ранливи категории на овци
3. **Времетраењето и квалитетниот одмор** на овци треба добро да се планира при долго патување

Запомнете при планирање на патувањето:

- Предвидете ги климатските услови или жетта кај животните (жешко, ладно (замрзнат резервоар за вода))
- Класифицирајте ги овците (на пр. слаби, сјагни, во лактација шилежиња)
- Времетраење на патувањето

Време на патувањето (вклучително товарење/истоварење)

Возрасни: макс. 14 часа + мин. 1 час одмор+ макс. 14 часа
Не одбиени јагниња: макс. 9 часа + мин. 1 час одмор макс. 9 часа
Следи одмор од мин. 24 часа (истоварете ги, обезбедете вода и храна)



Патување

1. Пред да го започнете патувањето или после одморот, бидете сигурни дека сите овци имаат **пристап до опремата**. Проверете ги квалитетот на водата и храната. Употребете храна (сено доколку се во лактација) која вообичаено животните ја јадат.
2. **Контролирајте** ги животните кога правите **регуларна пауза** (исто така после тежок пат или лоши временски услови). Секоја овца треба да е видлива (на пр. вид на возило, распоред на животните потребен простор).
3. Вклучете го системот за вода и покажете им на животните дека **водата е достапна**. Обезбедете вода и храна на ниво на **подот** каде стојат и бидете сигурни дека сите овци имаат пристап. Поттикнете го пиењето на вода (прикажувајќи им на животните како работат поилките, или рачно снабдување на вода или храна). Во случај на топло време (при доцнење), рачно напивајте ги животните за да обезбедите дека сите животни добиваат доволно вода. Дали има општ проблем со пиењето? Проверете го квалитетот на водата.?
4. **Контролирајте ги животните** за време на одмор (види "Страна 2"). Онаму каде што постои сомнеж за состојбата на животно; да го продолжи периодот на одмор да се бара ветеринарен совет. Ако патувањето може да продолжи со решавање на проблемот, направете дополнителни проверки покасно или на крајот од патувањето.
5. Бидете особено внимателни за **неодбиени јагниња!** Овие животни се млади и потребна им е посебна грижа. Дадете практична помош на секое одделно животно (без метални нипли или корита), а течната исхрана треба да има соодветна температура и концентрација, за да се избегнат проблемите со дигестивниот систем.
6. На местото на **пристигнување:** обезбедете **храна и вода на животните** (неопходно за овците во трет месец гравидитет, посебни потреби за неодбиени јагниња).
7. **Евиденцијата** треба да се чува и да се даде на увид на **надлежниот орган**

✓ Проверка на овците

Несакани ефекти	Клинички индикатори/набљудување	Несакани ефекти	Клинички индикатори / набљудување
Глад	<ul style="list-style-type: none"> Губење на тежина (за долги патувања) 	Болест	<ul style="list-style-type: none"> Некоординираност Гризење со забите/стружење Неможност за одење Одење со наведната глава Исцедок од очите и носот Тешкотии при дишењето Респираторни звуци Кашлање Летаргија Апатија Ненормален измет
Дехидрација	<ul style="list-style-type: none"> Тест на кожа (еластичитет) Екстремна жед 	Болка	<ul style="list-style-type: none"> Евидентност на болка при допир на “повреденото/injured” подрачје Забрзување на работата на срцето Стружење со забите Задишаност
Недостаток на простор за одмор	<ul style="list-style-type: none"> Уморни животни Недостаток на простор да легнат сите истовремено Однесување при легнување Недостаток на простор над главата Угинати животни поради задушување 	Проблеми при движење	<ul style="list-style-type: none"> Лизгање и паѓање Вкочането одење Споро одење Пократки чекори Кривење
Топлотен стрес	<ul style="list-style-type: none"> Задишаност Респираторен ритам (низок тоplotен стрес: 40-60 вдишување/мин, среден тоplotен стрес: 60-80 вдишувања/мин, висок тоplotен стрес: 80-200 вдишувања/мин, тежок тоplotен стрес: преку 200 вдишувања/мин (Silanikove, 2000)) Лигавење Положба на животните (изолирани единки или групи собрани или раштркани) Зголемување на телесната температура Смртност Екстремна жед со јак нагон за пиене 	Страв	<ul style="list-style-type: none"> Забрзување на работата на срцето Забрзување на дишењето Треперење Уплашено однесување Бегање Вкочанетост Одбивање да се придвижи Движење наназад Уринирање и дефекација Стружење со забите
Ладен стрес	<ul style="list-style-type: none"> Вкочанетост Застанати во физички контакт едни до други Намалување на телесната температура 	Изолационен стрес	<ul style="list-style-type: none"> Изолација Вокализација Стружење со забите
Исцрпеност	<ul style="list-style-type: none"> Општа летаргичност Апатија Недостаток на реакција Неможност/одбивање да се подигне 		
Повреди	<ul style="list-style-type: none"> Видливи знаци на повреда (знаци од каснување, гребење посекотини) 		